

УДК 39

ЕТНОЛОГ
ETHNOLOGIST

4-5

СКОПЈЕ – SKOPJE
1994

ЕТНОЛОГ

БР. 4-5

СТР. 1-294

СКОПЈЕ

1994

Петар Намичев

СЕЛСКАТА КУЌА ВО ОБЛАСТА СУВА ГОРА-ТЕТОВСКО

АПСТРАКТ: Селската куќа во микрорегионот Сува Гора во Полошката котлина, авторот ни ја приближува во нејзиниот континуитет, од едноставна едноделна, до куки со повисока архитектонска и естетска вредност. „Куката“ е предмет на подетално етничко претставување со целокупната интериерна застапеност. Авторот се задржува и на создавањето на народната архитектура, на општествените и економските фактори во кои се создадени куките во населбите под Сува Гора (XIX век), типолошката определба и компарацијата на куката со други области во Македонија, но и пошироко.

КЛУЧНИ ЗБОРОВИ: Сува Гора, Отоманска империја, полски, подпланински, збиен тип, едноделна куќа, двокатна, чардаклија, чардак, „куќа“, интериер, стопански двор, тајфи, култура на живеење.

Под масивот на Сува Гора, во состав на полошката котлина спаѓаат селата Радиовце, Теново, Милетино, Челопек и Блаце.

За историјата и културната традиција на овој простор говорат податоците од византискиот период¹⁾ од XI век, па низ периодот на XIV век кога претставува централно место во државата на Неманиќите, доживувајќи економски подем и зголемено насељување²⁾, до владеењето на Отоманската империја каде што е присутна стагнација на економски план и зголемена миграција.

Постоењето на остатоци од средновековни тврдини во близината на Милетино и Челопек зборуваат за континуитет во традицијата на живеење на овие простории, во составот на утврдените градини.

¹⁾ Острогорски Г. – Историски развој Балканског полуострва у доба Византиске превласти (Књига о Балкану II, Београд 1937)

²⁾ Петровиќ Р. – Полог, Загреб, 1942 г. стр. – .

Радиовце и Челопек се споменуваат во XIV век во повелбата на крал Милутин и цар Душан³). Селата Теново и Блаце се паметат како населби со претежно старо население, а Милетино настанало во XIX век.

Дислоцирањето на населбите го создале името селиште за место каде што претходно било лоцирано селото (Теново, Милетино и Челопек)⁴). Печалбарството започнува во првата половина на XIX век, во Русија, Романија, Чехословачка, Америка, Србија и Бугарија.

За време на владеењето на Отоманската империја до 1912 година, селото во областа под Сува Гора било лоцирано претежно во рамничарскиот дел, со чифлик куки распоредени по одреден геометрички ред со беговски конак (во селото Челопек), во вид на кула лоцирана на едниот крај од поседот.

Селата под Сува Гора се класифицираат во населби од полски и потплатински збиен тип, со просечен број на домаќинства од околу 50 куки. Заедничка карактеристика на сите села претставува нивната локација во близината на реката Вардар, како и постоењето на водни извори во нивна близина (бунари, чешми и пумпи). Во зависност од големината на селото, поделбата е извршена, кај помалите населби, па горно и долно маало (Блаце и Радиовце), додека кај поголемите населби во Милетино на 6 маала и Челопек на 13 маала. Територијалната поделба е извршена во зависност од фамилијарната групација, хронолошкото населување или пак во зависност од поставеноста на висинските разлики помеѓу групациите.

Постоењето на црковни објекти во овие села, од една, две или три цркви (или остатоци од цркви), како и манастирот во близината на Теново говорат за православната традиција и определеност на населението од овие простори.

За време на Отоманската империја поради близината на важната комуникациска сообраќајница „стамбол џаде“, во селото Милетино се наоѓал познат т.н. Милетински Аи кој работел до XIX век, а се претпоставува дека на ова место бил лоциран градот Полог.⁵⁾

При следењето на развојот на куќата која потекнува како логично продолжување на колибата (надземница) на овие простори, во својот најпримитивен облик таа се појавува во тип на единоделна кука, што е карактеристично за целиот балкански простор. Единоделната кука претставува единствен простор кој се користи за готвење и престојување со отворено огниште, над кое е поставен черен, без таванска конструкција, со централно поставена баца на кровната конструкција. Оваа појдовна концепција во развојот на куќата на овие простори претставува составен дел и основен модул на секој понатамошен типолошки примерок на куќата, наречен „кука“. Кај единоделната кука, во зависност од потребите на домаќинството, во понатамошниот развој се појавува потреба од поставување на преграден сид од преплет или штици за издвојување на просторот каде што се чувала стоката, наречен „ар“.

При крајот на XIX век, а посебно во почетокот на XX век со повлекувањето на Отоманската империја, неминовно доаѓа до економско зајакнување на населението што се одразува и при градењето на куќите со појава на објекти со повисоки архитектонски и естетски вредности.

³⁾ Трифуноски Ј. – Полог (Антропогеографска проучавања) САНУ, Српски етнографски зборник књ. XC, Београд 1976 г. стр. – .

⁴⁾ Трифуноски Ј. – Полог, исто... стр.

⁵⁾ Трифуноски Ј. – Где се налазио град Полог, Гласник Српског етнографског друштва св. XXVIII бр. 2 Београд 1948 г. стр.

Горновардарската двокатна кука и варијантите во кои таа се јавува на територијата на сливот на горен Вардар во тетовската котлина како тип на објект е карактеристична за централниот дел на Балканскиот Полуостров.⁶⁾

Во двокатната кука на тетовската котлина концепцијата на приземјето се состои од „поинтила“ или „ар“, „трем“, „под ар“ или под чардак и клет, додека што катот е доминантна поставеноста на чардакот во функција на поврзување со другите простории, „куката“, одајче и одаи. Овој распоред на просториите во вертикален правец на неговото зголемување, претставува основен типолошки примерок кај објектите што се предмет на ова истражување, а кој во понатамошниот развој се појавува во најразлични варијантни решенија, во однос на бројот и распоредот на просториите, како резултат на материјалните можности на населението, климатскиот фактор, општествените услови и инвентивноста на старите градители.


Типолошката определеност на објектите се постигнува во зависност од местоположбата на чардакот кој зазема централно место, во однос на распоредот и функционалноста на основата на објектот. Чардакот во зависност од неговата големина се поставува подолгију на предната страна, или пак странично, од едната или од другата страна на објектот во различни варијантни решенија. Посебен тип на објекти кој најчесто се појавува скоро на целата територија на Македонија, претставува тип на двоен објект или братска кука, поради неговата јасна поделеност и издиференцираност на две или повеќе одделни целини, со повторување на бројот на просториите и нивниот распоред (цртеж бр. 1).

Поретки се решенијата каде што формата на основата ја следи зголемената потреба на домаќинството, претставени преку просторио волуменската структура на куката, со што се добиваат типови на објекти со повисоки естетски, површински и просторни стандарди (цртеж бр. 1), претставени преку објектите во селата Блаце и Челопек (цртеж 1, објект број 4).


Следејќи ја основната концепција во распоредот на просториите во објектите, карактеристична за сите гореспоменати типови, во приземјето како најголема просторија се појавува шталата (ар) во која престојува стоката, со странично поставени јасли. Отворите се наоѓаат на бочните ѕидови од објектот, како прозорци или пак со „мала врата“ (помошни врата поставена на еден од бочните ѕидови). Отворите во ѕидовите или „малата врата“ се поставуваат од функционални причини за полесно исфрлање на губрето, внесување на сточна храна и сл. Пред шталата скоро секогаш се наоѓа трем (потчардак или пред ар), поставен по целата должина на објектот. Во својот понатамошен развој едната страна на тремот се преградува во мала просторија „земник“ кој служи за складирање на храната, додека многу поретко тој се преградува од двете страни, со што димензиите на тремот се намалуваат, извршувајќи ја основната функција за просторио поврзување на сите содржини во приземјето.

Поврзувањето и комуникацијата помеѓу двете пивоа се постигнува со надворешно поставени дрвени скали, еднокраки, со подест еркерно исфрлен од линијата на чардакот, а многу ретко во внатрешноста на основата на објектот или пак во одредени случаи кога конфигурацијата на теренот е доволна за комуницирање помеѓу катовите, се избегнува поставувањето на скалите.


⁶⁾ Цвијиќ Ј. – Балканско полуостров и Јужнословенске земље, Београд 1922 стр. – .



Типолошка анализа на објектот „чардаклија“ во селата на областа Сува Гора, Тетовско: 1. Тип на објект со подолжно поставен чардак во однос на основата на објектот; 2. Тип на објект со странично поставен чардак; 3. Тип на објект – двојна кука, со симетричен распоред на просториите; 4. Тип на објект со неправилна форма на површината на чардакот.



Тип на објект со странично поставен чардак во однос на основата на објектот, с. Милетино, Тетовско



Тип на објект со странично поставен чардак, со два амбара поставени надвор од линијата на основата на објектот, с. Теново, Тетовско.

Скалите се секогаш функционално и конструктивно поврзани со чардакот, кој претставува централен простор со многукратна функционална застапеност (работа, одмор, спиење и сл.), кој доминантно се наметнува над останатите содржини во основата на куќата, еволуиран во својот развој и во композицијата на волуменската пластика на фасадните платни. И покрај разновидната концепција на хоризонталниот план, тој може да се систематизира во две групи, на симетричен и асиметричен план на објектот. Симетричниот план е карактеристичен за двојните објекти (братски куки), додека за сите други објекти со различна диспозиција на чардакот се со асиметричен тип на основата. По форма површината на чардакот во основа може да заземе правоаголна или неправилна форма (пр. б и 7). Како составен дел на чардакот, во зависност од неговата ориентација и од потребата на домаќинството, скоро секогаш на неговата бочна или челна страна, подолжно или попречно се поставува батерија од амбари. Тие се групирани во единствена конструктивна целина, од две до нешест посебни целини-прегради, поставени во две варијанти, странично во целина со површината на чардакот или еркерно исфрлени надвор од линијата на чардакот и на целиот објект, со што се надополнува просторијо волуменската структура на објектот.


Како дел од површината на чардакот, подоцна преградена или како посебна изградена просторија, претставува одајчето, со по скромни димензии во однос на останатите простории, со вообичаено скромна интериерна опрема, освен во исклучителни случаи како во куќата во селото Теново (цртеж 4), каде што е присутна извесна декоративна обработка на таванска површина и странично во висина на надвратникот поставена единствена сидна полица.

Покрај чардакот како составен дел на горниот кат кај секој објект од ова поднебје претставува просторијата „кука“, како основна единица која го задржала својот модифициран облик, преку повеќесковскиот развој почнувајќи од примитивниот облик на единделна кука. Составен дел на „куката“ претставува огништето поставено на подот во својата изворна форма, означен со гранични парчиња од камен, над кое е изградена инка од дрвена конструкција премачкана со кал, или пак во друг случај огништето се лоцира странично на сидот во полуотворена форма. Во случај кога конфигурацијата на теренот го дозволува тоа, во составот на „куката“ од задната страна се поставува уште еден помошен излез („сурме“), кој е денес присутен како аналогија на постоењето на задната врата кај првобитната единделна кука, а својот облик и функција ги задржал и кај подоцна изградените објекти.


Во составот на „куката“ се наоѓаат уште долапчиња, отворени или затворени, кои се поставени симетрично во однос на локацијата на огништето од неговите две страни, или пак во друг случај слободно вклопени во концепцијата и организацијата на „куката“. Скоро во сите случаи таванската конструкција во оваа просторија е отворена со масивно подолжно поставените греди од покривната конструкција, преку кои чадот од огништето излегува преку баџа која се наоѓа на највисоката точка на покривот.

Одате во составот на објектите претставуваат простории со репрезентативен карактер, но со скромни декоративни и естетски детали кај интериерните елементи, односно со геометриска единствавна профилација на вратничката од долапите и површините на вратите.


При декорацијата на интериерните елементи се чувствува влијанието на декорацијата и изразните средства од градската средина, како резултат на




Објект со странично поставен чардак, со батерија од амбари, поставени во состав на површината на чардакот, с. Теново, Тетовско



Објект со странично поставен чардак со батерија од амбари, с. Радиовце, Тетовско.




Тип на објект со неправилна форма, со голема површина на потчардакот во приземјето, с. Челопек, Тетовско.



Тип на објект со неправилна форма на површината на чардакот кој ги соединува во функционална целина сите простории на катот, с. Челопек, Тетовско.

дејноста на мајсторските тајфи кои работеле и во двете средини. Ова влијание се чувствува при употребената декоративна обработка на таванските површини кај одаите, со праволиниска профилација од дрвени летви, со издоложена правоаголна форма со што се расчленува големата таванска површина. На средината на таваницата е поставен централен мотив во вид на шестостоаголна профилирана рамка на која постоела декоративна розета, во форма на стилизирано сонце. (цр. 8) Применетата декоративна обработка на таванска огледална површина претставува израз на скромни естетско-декоративни квалитети, кои во идентична форма се сретнуваат во селските куќи, а исто така и како дел од интериерните амбиенти и на градската куќа низ цела Македонија.

Во комплетирањето на сликата на интериерната застапеност со елементи карактеристични за ова поднебје претставува и полицата која се поста-



Декоративна обработка на таванска површина со једноставни геометрички елементи, с. Теново, Тетовско.

вуша по целата должина на внатрешната линија во висина на надвратникот и натпрозорците, со једноставна линиска профилација, а во некои објекти и аголна полица со триаголна форма за поставување на икона. Вратите, исто така, претставуваат значаен елемент во комплетирањето на декоративната застапеност со правилни геометрички црти (правоаголни, триаголни и полу-кружни), при формирањето на профилацијата на челините површини (цртеж бр. 11, с. Теново и с. Челопек). Декорацијата на вратничињата и долапчињата поставени околу огништето или странично на бочните сидови е изразена со једноставен обид за профилирање на нивниот конструктивен состав помеѓу вертикално и хоризонтално поставените конструктивни штици.

Како составен дел на интериерот претставуваат и дрвените подвижни покуќински елементи, дрвени столчиња, трпеза, водарник (водарник или стомпарник), „ношви“ за месење на леб и сандаци за чување на алишта. Сандацитe се изработени со исклучително богата декоративна геометриска и растителна декорација, изведена на челините страни од површината на позете, на надворешната површина на капакот а понекаде и на бочните страни. Декорацијата на челината површина на ковчезите е изведена со поделба на три полиња на работа, во зависност од конструкцијата на сандакот, каде што една страна е составена од три штици, со неизменично повторување на исти мотиви во хоризонтален или вертикален правец, со можност за присуство на минимална боена интервенција кај одделни елементи (цртеж бр. 9, 10 с. Челопек, с. Блаце и с. Милетино).


Покрај присуството на декорацијата кај елементите во интериерот, се извршени извесни интервенции и на конструктивните елементи на фасадата на објектите, кај обработката на седлата помеѓу столбовите и хоризонталните греди, со минимална геометриска интервенција кај површината на оградата од чардакот или еркерниот испуст. Истиот ефект е постигнат и кај конструкцирањето на малите преградни елементи кај прозорците во приземјето („мазгалки“) и на катот, со минимална геометриска интервенција, што е применето и кај челината полукружна штица кај баџата, која е видлива на челината фасада на секој од објектите.

Декоративните елементи како на интериерот така и на комплетирањето на фасадните платни, одиграле значајна улога во континуиранот развој на примената на традиционалните елементи со што се одржува растежот и петгувањето на унифицираниот етнички локален белег на народот од овој етнички предел.


Една од најбитните компоненти која има пресудно значење при концепирањето на основните архитектонски елементи кај просторно волуменската структура на македонската куќа претставува пејзажниот конструктивен состав. Со примената на основните градежни материјали од ова поднебје, каменот, земјата и дрвото создадена е народна архитектура која се вклопува во основните карактеристики на балканската архитектура.

Конфигурацијата на теренот и примената на каменот создале масивно приземје со дебели сидови од 55 до 70 см, со поставени „куници“ на одредено растојание и мали прозорски отвори. Тремот пред помошните простории во приземјето е конструкциран со поставени столбови на одредено растојание кое се повторува и на горниот кат со идентичен распоред. Масивниот камен сид е применет и кај надворешните сидови на катот, освен сидовите на предната челина фасада и преградните внатрешни сидови кои се изведени во бондручен систем.

Стопанскиот двор околу куќата е ограден со висок камен сид, во чиј состав се наоѓаат помошни објекти, амбар, кон, плевна, кочина, кокопарник, пчеларник, понекаде постои казанчиница, ајат во состав на плевната и двор. Амбарот е задолжителен елемент на секое домаќинство, поставен самостојно на камена подлога, со конструкција од дебели штици, чија внатрешност е поделена на „пресеци“, прегради во кои се складира различна зриеста храна, додека покривањето е изведено со керамида. Амбарите се појавуваат и во друга конструктивна форма, поставени на чардакот, подигнати на одредена парапетна височина и со двојна функција, како амбар и минсофа, со поставена декоративна ограда „перце“ од профилирани штици.




Изглед на сандаци со богата геометриска и растителна декорација, с. Милетино,
Тетовско.




Изглед на сандак с. Челопек, Тетовско, изглед на прозорец од приземните простории с. Теново и прозорец од катот с. Блаце, Тетовско, изглед на „баџа“ с. Радиовце, Тетовско


Ил. 12




с. ТЕНОВО



с. БЛАЦЕ




с. ЧЕЛОПЕК



с. РАДИОВЦЕ

Изглед на декорирана челна површина на внатрешна врата, с. Теново и с. Челопек, Тетовско; профилирана геометрическа декорација на седлата на столбовите с. Блаце, с. Радиовце, Тетовско.

Конот претставува самостоен помошен објект поставен на подлога од камен сид, со конструкција од дрвен скелет, сидовите се исполнети со преплет или нитици, а се покриени со керамиди. За правилно функционирање на коневите формирани се отвори за полнење од горната страна и мали отвори за користење од долната страна од сидот во преплет. Плевната претставува издвоен објект со правоаголна основа изградена во лесна конструкција, за складирање на сточна храна, додека кај објектите со посокрмни димензии, таа претставува една просторија во приземјето на објектите. Кочината за чување на свињи и кокошарникот претставуваат импровизирани градби, лоцирани или прилепени до останатите објекти од стопанскиот двор, каде што постоела пригодна локација. Местото за поставување на запрежна кола, како седен вид трем во состав на плевната, претставува коларницата или „ајатот“. Во одреден случај во составот на стопанскиот двор постои издвоено место со ниска ограда за поставување на сандаци за пчели од дрвени прачки излепени со кал, што се нарекува пчеларник или пак постои издвоен објект, едноделна просторија, во која се поставува казан за печење ракија наречена „казаничињица“. Зад куката во составот на секој стопански двор постои мал простор ограден со ниска ограда како бавча.



цр. 11


Куќа чардаклија со подолжно поставен чардак, с. Челопек - Тетово

Во категоријата на стопански објекти а како привремени објекти лоцирани во т.н. летни населби, оддалечени од селото во планинските предели претставуваат трлата, во чиј состав се паога мала колиба за сточарите, како и бачилата кои се изградени во цврста градба со правоаголна основа, за складирање и преработка на млекото, лоцирани на падините на Сува Гора. Конишарите, исто така, претставуваат привремени објекти за зимско сточарење, изградени во цврста градба, со приземен дел за стока, а додека горниот дел се користи за чување на сточна храна, а лоцирани покрај изворите на вода на границите помеѓу нивите.

Изобилството од постоење на водни токови создале услови на појава на водениците и развој на воденичарството (во село Теново постоела воденица со две колица на реката Вардар).

Покрај основното занимање на населението со сточарство и земјоделство, поради зголемените потреби, се развива коларскиот занает (с. Теново), а поради забрзаниот развој на бројот на објектите во населбите, односно првобитното покривање со камени плочи подоцна се заменува со керамида, се појавила потреба од постоење на керамидница (с. Радиовце и с. Милетино).


Постоењето на миграциските движења, односно зголеменото доселување на албанско муслуманско население од пределите на Албанија, кое предизвикало појава на иселување на православното население од овие краините на исток кон Србија, Романија и Бугарија се создале услови за развој на печалбарството а со тоа и појава на нови занаети (слаткари, пекари, гостиличари, млекари и др.).



црт. 12

Перспективен изглед од надворешна страна, с. Челопек - Тетово

Потеклото на градителските тајфи при градбата на објектите во оваа област и покрај постоењето најмалку по еден мајстор во селските населби, сидар или столар (кои биле самоуки), се поврзува со Порече (во с. Теново за изработка на грубите дводелски работи), со дебарскиот крај (Гари, Жеровница), од Паланечко, од Кичевско, а се споменува и Призренско. Една од најмаркантните градби во селото Челопек (цртеж бр. 5) бил изграден за една година од страна на 30 мајстори од Порече, додека при градба на куќата во с. Теново (цртеж бр. 4), плаќањето на мајсторите се извршувало во натура, односно за градба на една соба, сопственикот требало да надомести со еден шиник жито (околу 120 кг).



цр. 13

Перспективен изглед на кука „чардаклија“, с. Блаце - Тетово

Типолошки и концепцијски објектите во населбите под Сува Гора, земајќи ги предвид општествениот и економскиот фактор на периодот во кој се настанати односно XIX век, се вклопуваат во градителските текови на проделните средини од целиот Балкан па и пошироко.

При компаративна анализа на архитектонската форма аналогија може да се бара почнувајќи од типолониката определба на куќата „чардаклија“ во две нивоа со отворено приземје – трем или пак со затворено приземје, што е карактеристично за селската кука и во Скопско, Кумановско, Свети николско, Тетовско, Преспанско, Штипско, а може да се каже дека се истоветни примерите од источниот регион на Бугарија (односно пиринскиот⁷) и плодивскиот край⁸), јужниот дел од Србија (призренската област⁹ и Косово), што говори за големата распространетост на нејзиниот облик, вклучувајќи ја веројатноста за постоење на меѓусебни влијанија. Идентичноста на формата во споменатите балкански региони е присутна и при обработката на оградната површина на чардакот, при декорацијата на седлата од столбовите, каде што е применета геометриска декорација со одредена пропорционална застапеност. Меѓусебната поврзаност кај објектите од различни средини се потврдува не само во истоветноста на содржината на основата, туку и во интериерната обработка на просториите, како што се: таванска површина, покукинските предмети, вградената опрема од долапи, камарици, полици, обра-

7). Пирински край – Българска Академија на науките, София, 1980 г.

8). Пловдивски край – Българска Академија на науките, София, 1986 г; Пеев Д.Х. – Пловдивската къща през епохата на възраждането, София, 1960 г.

9). Којиќ Бранислав – Сеоска архитектура и руранизам, Граѓевинска книга, Београд 1973 г; Петровиќ Г. – Стара варошка бугарска кука и њен однос према старој куки у Србији и Македонији (зборник арх. фак. у Београду св. 1) Београд 1960 г.

ботката на вратите и прозорците и др. Повторувањето на декоративните елементи на фасадната обработка се должи на примената на идентичен конструктивен систем, логично применет во зависност од климатските и економските услови на нивното создавање.

Не треба да се запемари и податокот за активноста на мајсторските тајфи кои во доменот на својата работа, преку менување на средината на работење, посекји ги влијанијата и искуствата во градителските вештини и примената на стилизираната декорација ја формирале типолошки препознатливата „чардаклија“, распространета во рамничарските и подпланинските населби на територијата на Балканот.

Модифициралиот облик на куќата од овој крај ги задржала сите естетско обликовни вредности формирани во времето на нејзиниот интензивен развој, а во состав на традиционалните континуирани елементи на локалниот начин и култура на живеење.

Petar Namicev

THE VILLAGE HOUSE IN THE AREA OF SUVA GORA NEAR TETOVO

Summary

Both the Upper Vardar two-storied houses, and the variants in which it appears in the territory of the Upper Vardar Basin in Tetovo Ravine, are as types of structures characteristic for the central part of the Balkans.

In the two-storied house from the Tetovo ravine, the plan of the ground floor includes „pondila“, i.e., „ar“, tilled doorway, „pod ar“ i.e., subporch, and „klet“, whereas in the upper storey, the position of the porch is a dominating one, functioning as main communication with the other rooms: the „house“, „odajce“, etc.

The typological determination of the structures depends largely on the position of the porch in the central area, which becomes the central room in regard to the layout and functionality of the base of the structure. Depending on its dimensions, the porch can be laid either along the front side of the house or laterally, on the left or on the right side of the house in different variants. A specific type of structures, which appears almost everywhere in Macedonia, is the type of a double structure, i.e., the brothers' house. It is distinctive because of its obvious separation and differentiation in more than one unit and doubling or multiplying of the rooms and their lay out.

By comparative analysis of architectural form, we can find associations in the typological identification of the two-storied „chardaklija“ (house with a porch), with a tilled or enclosed doorway on the ground floor, which is distinctive for the village house in the areas around Skopje, Kumanovo, Sveti Nikole, Tetovo, Štip and in the Prespa Region. About the same examples can be found in the east region of Bulgaria (the Pirin and Plovdiv areas), the south part of Serbia (the Prizren Region), which points to the wide spread of its form, including the possibility of

mutual influences among them. The identical forms in the aforesaid Balkan regions can also be noticed in the elaboration of the banister of the porch, i.e., in the decoration of the base of the columns, where geometrical ornamentation has been employed, with sticking to certain proportions.

The close associations of structures from different areas are confirmed not only by the identical contents of the base, but also in the interior lay-out of the premises, such as the attic, household objects, the built-in wardrobes, cupboards and shelves, elaboration of the doors and windows, etc. Employing the same decorative elements is due to the identical construction framework, which is normally used depending on the climate and economic circumstances prevailing in the time of their creation.

The activities of the master's „tajfas“ (groups) played a significant role in creation of typologically distinctive „chardaklija“ (house with a porch), widely spread in the lowlands and submountainous settlements in the Balkans. As they often changed their working environment, they exerted various influences and employed their experience in the constructive skills and application of stylized decoration.

The modified form of the house in this area have retained all the aesthetic virtues arising in the time of its intense development, in the frames of the traditional continual elements of the local culture of living.